



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 20 јуни 1991
Скопје
Број 29 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 30
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

423.

Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Манчев Алекса Симеон од Струмица,
2. Селими Сејфула Ирфан од Тетово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Тренески Стамат Зоран од с. Канатларци, во траење од 2 месеца,
2. Стојковски Стоимен Тедор од с. Дулица, во траење од 3 месеци,
3. Гашовиќ Славко Благоја од с. Петровец, во траење од 4 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Митревски Љубомир Зоран од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Небијевски Џафер Вели од с. Арачиново, во траење од 6 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 08-608
13 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

424

Врз основа на член 15 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на СР Македонија, Владата на СР Македонија, на седницата одржана на 31 мај 1991 година, донесе

ПРОГРАМА

НА МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1991 ГОДИНА

I

Состојби, проблеми и ограничувања

1. Економската политика на Републиката во 1991 година ќе се одвива во услови на бројни ограничувања од институционален, долгорочно развоен и од тековно-економски карактер, со што суштествено се стеснети можностите за утврдување јасен концепт на активна и ефикасна политика, а уште повеќе за нејзино реализирање. Економските проблеми кумулира-

ни во еден долг период особено ескалираа во текот на оваа година кога дојде до реално опаѓање скоро на сите макро-економски показатели при што особено загрижува стрмоглавото намалување на индустриското производство и извозот. Заканувачки расте трговскиот дефицит условен од високата увозна зависност на стопанството и од слободниот увоз на производи за широка потрошувачка, како и од изразито нискиот извоз, поради намаленото производство и неговата неприлагоденост по асортиман, квалитет, стандарди и цени на потребите на светскиот пазар. Инвестиционата активност изразито спласна, стопанството се наоѓа длабоко во зона на дезинвестирање, присутна е технолошка застареност, ефикасноста на инвестициите и воопшто на основните средства перманентно се влошува, а вложувањата на населението и натаму главно се насочени во непроизводни и нестопански намени. Невработеноста се зголемува, се поизразит е проблемот на превработеност и барање на интервенција и заштита од државата. Животниот стандард на населението е битно намален и доведен до границите на подносливоста, а растат социјалните тензии со закана да ги запрат започнатите реформи.

Изборот на целите и инструментите на економската политика е крајно ограничен од карактеристиките на тековните економски движења. Високите загуби искажани во завршните пресметки, бројните прикривања на загуби, присуството на други дефицити и дубиози, блокадите во финансискиот систем, неликвидноста особено на стопанските субјекти, недисциплината во измирувањето на меѓусебните должничко-доверителски односи го враќаат функционирањето на стопанството во архаични облици на демонетизирана размена што предизвикува и физички блокади во производството и размената кои се следени со неизбежен пад на економските активности. Претприемачката иницијатива и новите идеи особено на субјектите во општествена сопственост крајно се минимизираа, односот кон работата е неизменет, а здобиените навики на потрошувачко однесување се задржуваат неизменети.

Ограничувачки врз економската политика и можностите за развој ќе влијае и веќе создадената мрежа на институции кои ниту по својата структура ниту по своите функции и димензии се соодветни на ориентацијата на промените во системот и достигнатото ниво на развој. Создавањето на соодветни институции од сегашните и нивното сведување во рамките на материјалните можности, произлезени од производната структура и нејзините потенцијали е неопходен, но тежок процес оптоварен со социјални тензии. Формирањето, пак, на нови институции неопходни за функционирање на економскиот систем врз плурализам на сопственоста и пазарни принципи бара не само создавање на институционална регулатива, туку и потреба од ангажирање на економски ресурси кои во тековниот период се крајно лимитирани.

Процесот на приватизација кој се наоѓа на самиот почеток е недоволно дефиниран и институционално незаокружен. Од друга страна моделот на сопственичко реструктурирање кој досега се одвиваше пројави сериозни недостатоци. Од скромните резултати што се постигнати на овој план произлегува неможност да се води ефикасна макроекономска политика заснована на пазарни принципи на уредување на економските односи. Од овие причини созда-

вањето на институционални услови за продолжувањето на процесите на структурни промени е од критична важност за зголемувањето на глобалната ефикасност на економијата и создавање претпоставки за решавање на проблемите на интерната економија

Досегашниот развој на Македонија, без да се навлегува во ефикасноста на моделот на употребата на средствата, во значаен дел заради недостатокот на сопствена акумулација, во инвестиционата сфера се потпираше на дополнителниот прилив на средства за финансирање формирани од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономните покраини и од користени кредити од странство. Врз таа основа Македонија се појавува како номинален побарувач на средства за кои постојат сосем мали гаранции дека во сегашните политички констелации во земјата ќе бидат реализирани.

Оваа околинство условува да се пристапи кон утврдување на алтернативни извори за финансирање и за преоценување на инвестиционата структура на проектите кои се во процес на реализација а кои заради недостиг на средства се запрени. Ова преоценување може да се изврши преку утврдување на вредноста на капиталот без оглед на фазата на довршеност и изнаоѓање на нови носители на инвестициони иницијативи од кои ќе произлезат и промени во сопственоста и во динамиката на активирањето на одделните проекти. На макро план тоа ќе изврши редистрибуција на скромните инвестициони ресурси со определени структурни импликации врз понудата на домашниот пазар, вработеноста и извозот.

2. Светското стопанство од крајот на минатата година навлезе во фаза на опаѓачка конјunktura и блага рецесија. Пазарот на капитал беше повеќе рестриктивен отколку во претходната година, што услови бавен раст на производството и намалување на обемот на светската размена. Надолната линија на циклусот во светските економии создава неповолен окружување за остварувањето на целите на извозната ориентација и на македонското стопанство кои се компоненти на глобалната ориентација за отворање на економијата.

Светските економски текови во претходната и во оваа година се одвиваат под силно влијание и на голем број некоекономски фактори: воено-политичките судири на интересите, промените во политичките и економските системи во Источна Европа и влошувањето на економската положба на земјите во развој.

Во 1990 година скоро сите источно-европски земји пристапија кон реализирање на програми за структурно прилагодување потпрени на либерализација на економиите и сопственичко реструктурирање. Одделни земји веќе забележаа значителни резултати во менувањето на структурата, постигнувањето на конвертибилност на валутите и извозно свртување на производството, привлекувајќи притоа значителни износи на странски капитал.

Во изминатиот период југословенското и македонското стопанство беа комплементарно поврзани со источно-европските стопанства особено на страната на извозот. Со обидите за менување на внатрешната структура на производството и условените промени во техниката на плаќањето настануваат радикални промени во структурата на нивната побарувачка на увозни инпути како и во структурата на насоченоста на нивниот извоз. Тоа за југословенското и македонското стопанство значи глобален губиток на значаен пазарен простор што ја наметнува потребата од брзо реструктурирање и барање други надворешни пазари со кои би се извршило супституирање. Станува збор за процес кој не може да се изврши на кус рок и кој неопходно треба да биде поддржан со значителни дополнителни финансиски ресурси.

Во почетокот на оваа година формирана е Европска банка за обновување и развој (BERD) со цел да се пружи финансиска поддршка на реструктурирањето и оживувањето на стопанските активности на земјите на Источна Европа во кои е вброена и Ју-

гославија. Меѓутоа, досега не се создадени услови за обезбедување финансиски прилив од оваа институција.

3. Основниот концепт на макроекономската политика на Сојузната влада за 1991 година не се разликува битно од утврдениот концепт на макроекономската политика во текот на 1990 година. Основната ориентација и натаму претставува пазарната трансформација на стопанството и стабилизационата економска политика насочена кон воспоставување на конвертибилност и стабилна вредност на динарот, како и одржување стапката на инфлација на проектираното ниво. Тоа треба да се постигне со фиксен курс на динарот кон германската марка, јакнење на економијата на понудата, либерализација на економските односи со странство и одржување на достигнатиот степен на либерализација на домашниот пазар, ограничување на јавната потрошувачка, развивање на финансиските пазари и водење на активна социјална политика. Во почетните најави на мерките на економската политика на сојузно ниво се предвидуваше зајакнување и на-развојната функција на макроекономската политика. Меѓутоа, тенденциите во стопанството во изминатиот период од годинава оставаат малку простор за верување дека до крајот на годината ќе дојде до позначајни развојни импулси. Исто така и најавената социјална политика во земјата е врзана за скроман обем на средства кој е премал за да се обезбеди водење на активна социјална политика.

Имајќи ја предвид констелацијата, пред сè, на политичките односи во Југославија може да се оцени дека е тешко да се очекува реализација на предложенитеот модел на макроекономската политика. Ова се однесува особено на рестриktivноста на монетарната политика која беше пробисна, контролата на јавните расходи и личните доходи, како и одржувањето на нивоата на сите видови финална потрошувачка. Моделот на макроекономската политика кој функционира во сериозни ограничувачки услови и нарушувања и понатаму не е доволно конзистентен и е оптоварен со компромиси кои извират од политичката структура на интересите, односно од партиципалните економски интереси на одделните републики. И најновиот пакет на законски предлози кој уследи по извршената последна корекција на курсот на динарот и кој е во процедура на разгледување содржи во себе сериозни компромиси и отворени слабости, а постигнувањето на политичката согласност за негово прифаќање е неизвесно.

Реализацијата и на вака модифицираната макроекономска политика во земјата, која обезбедува продолжување на прекинатиот процес на спроведување на реформите, е неможна без прифаќањето на минимум услови за функционирање на системот во првотниот период, односно на Програмата позната како „11 + 3 точки“. Со тоа ќе се обезбеди и надворешна поддршка на Програмата преку прилив на капиталот од странство.

4. Во вакви услови просторот за водење на економската политика во СР Македонија е крајно ограничен. Изборот на целите и очекуваната ефикасност, главно произлегуваат од фактот што основните механизми и инструменти на макроекономската политика се во надлежност на Федерацијата — монетарната политика, девизната и царинската политика, политиката на економските односи со странство, политиката на цените, заедничката даночна политика и основите на политиката на потрошувачка.

Тоа значи дека и окружувањето за водење макроекономска политика во Македонија е нестабилно и доста е веројатно дека во текот на годината ќе уследат повремени прилагодувања кон тековните промени или коренити промени кои ќе бидат условени од политичките околности или од промените на економската политика на сојузно ниво.

Основни насоки и задачи на економската политика

1. Тргувајќи од изразито неповолените општи услови кои во повеќе подрачја на општествено-економскиот развој секојдневно се влошуваат, од глор-

балната ориентација и фазата во која се одвива економската реформа, како и од неопходноста и неопходноста за создавање услови за ублажување на крупните проблеми и ограничувања, основните насоки на економската политика во СР Македонија кои имаат долгорочен карактер, а ќе бидат глобална рамка и на економската политика во 1991 година се.

(1) Создавање основни сегменти на економски систем на отворено стопанство, формирање адекватни институции, забрзување на процесот на структурни прилагодувања и создавање услови за водење макроекономска политика.

(2) Создавање системски и институционални услови за поголемо искористување на расположивите ресурси (природни, производни, кадровски и др.).

2 Имајќи ги во предвид тешките ограничувања со кои е соочено македонското стопанство, тежиштето на задачите на економската политика во 1991 година ќе биде дадено особено на

(1) Продолжување на процесите на сопственичко и економско реструктурирање

Со овие процеси ќе се остварува трансформација на постојниот систем преку создавање на сопственичка структура-комуникативна со отворената светска економија и услови за водење на макро-економската политика. Овие процеси на подолг рок ќе значат создавање услови за запирање на интензитетот на падот на економската активност, иницирање процес на привлекување на дополнителен капитал, утврдување на просторот на дејствувањето на микро-факторите на економијата на одделните економски субјекти, како и поддршка на реформата на целокупниот економски систем. Притоа, ќе се тежи да се сведат загубите произлезени од структурната трансформација на најмал обем и со помали социјални потреси. Истовремено, овие процеси на долг рок ќе создаваат услови за поголемо користење на постојниот научен и друг кадровски потенцијал, подигање на степенот на искористување на економски рентабилните капацитети, особено на тие кои тековно се соочуваат со тешкотии кои произлегуваат од застоите во платниот промет, ненаплатените побарувања, нефункционирањето на девизниот пазар и друго.

(2) Трансформирање на аграрниот сектор врз нови економски и организациони основи.

Со водење на експлицитна аграрна политика ќе се обезбеди позабрзан развој на земјоделството и ќе се создаваат услови за постепена ревитализација на селата како компонента на долгорочната политика за децентрализиран развој.

(3) Поддржување на процесот на санација на банките

Со санација на банките ќе се создаваат услови за ефикасно и стабилно функционирање на економските односи, за консолидација на стопанството и за формирање на пазарите на капитал, пари и хартии од вредност. Овие долгорочни процеси ќе се остваруваат преку линеарна и поединечна санација и со средства од Федерацијата и Републиката.

(4) Сведување на учеството на изворните приходи за јавна потрошувачка во Републиката под 24% од општествениот производ.

Ќе започне создавање на даночен систем кој е компатибилен со доминантните карактеристики на европските системи, за целосно опфаќање на сите даночни обврзници како и на услови за водење на стимулативна даночна политика насочена кон поттикнување на инвестиционата потрошувачка и кон глобално и селективно ограничување на останатите видови на потрошувачка.

Даночната политика, глобално, ќе биде насочена кон намалување на даночните оптоварувања со цел да се зајакне понудата и да се овозможат услови за постепено оживување на производствените активности и иницирање на процес на економски растеж.

Создавањето на стабилен и компатибилен даночен систем ќе биде еден од условите за привлекување на дополнителен странски капитал неопходен за поддршка на структурните промени и зголемувањето на ефикасноста. Новиот даночен систем треба да обезбеди системски и економски услови за водење

на конзистентна социјална политика и овозможи јакнење на финансиската и даночна дисциплина.

(5) Воведење на активна социјална политика до одредено ниво на стандард во границите на расположивите ресурси за таа намена.

Со ова ќе се создаваат услови за заштита на социјално загрозеното население и на вработените кои поради одвивањето на процесите на реструктурирање ќе останат без работа. Расположивите финансиски средства за таа намена, обезбедени во Републиката и од Федерацијата, ќе се дистрибуираат до семејствата за корисникот според утврдените критериуми и определените права со одделни прописи

II

Мерки на економската политика

Мерките на економската политика се конципираат во рамките на глобалната ориентација кон создавање на институционални услови за функционирање на стопанскиот систем, продолжување на процесот на сопственичко и економско реструктурирање, прилагодување на стопанството кон интеграционите процеси во Европа и обезбедување дополнителни средства, забавување на инфлацијата, јакнење на финансиска дисциплина и подигање на ефикасноста во стопанисувањето, обезбедување на социјална сигурност на населението

1. Реструктурирање и поддршка на производството

1.1. Ќе се согледа искуството од досегашниот процес на сопственичко реструктурирање и ќе се предложи закон со најприфатливи решенија за Републиката кои ќе поаѓаат од интересите на стопанските субјекти и од општествените интереси за зачувување на реалната вредност на капиталот,

1.2. Новооснованите претпријатија и дуќани, освен од областа на трговијата, угостителството, прометот од забавни игри и видеотеки и од други сродни дејности утврдени со Закон, во првата година од работењето целосно ќе се ослободат од плаќање данок од добивка, во втората година ќе се ослободат со 50% од пресметаниот данок, а во третата година со 25%. Ослободувањата од плаќање данок на добивка не се однесуваат на новооснованите претпријатија и дуќани кои настанале со статусни промени;

1.3 Републиката ќе обезбедува наменски средства во Републичкиот фонд за развој и ќе учествува во финансирањето на изградбата на нови хидроелектроенергетски објекти, во довршувањето на електрификацијата на неелектрифицираните села, одржувањето на железничката инфраструктура, најмногу со ист процент со кој и досега се вршеа издвојувања,

1.4 Во 1991 година евентуално расположивите тековни вишоци на приходи над расходи на НБМ, времено би се насочиле за поддршка на земјоделското производство, производството и подготовките за извоз, за преземени обврски од републичкиот буџет и за други намени што ќе ги утврди Владата на СР Македонија;

1.5 Во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за учество на Републиката во финансирањето на Програмата за пошмување на голините најмалку во износ колку што е обезбеден од вишоците на приходите над расходите на НБМ по завршната сметка од 1990 година;

1.6 Ќе се донесе Закон со кој ќе се утврдат нови организациони основи и начинот на финансирање на геолошките истражувања на минералните сировини, посебно учеството на Републиката во финансирањето на фундаменталните истражувања од посебен интерес и на изработката на геолошки карти;

1.7. Од туристичката такса 50% ќе се насочи за информативно-пропагандна дејност во туризмот

2. Аграрот и селото

2.1. Ќе се донесе Програма за поттикнување на развојот на земјоделството со која ќе се обезбеди поддршка на развојот на говедарството и овчарство-

то, пчеларството, рибарството, создавање вештачки ливади, изградба на мали акумулации и на детална каналска мрежа за мали акумулации, и мали хидромелиоративни системи со и без акумулации, субвенционирање и регресирање на активностите за зголемување на индивидуалното земјоделско производство и поттикнување на производството на здрава храна;

2.2. Ќе се донесе Закон за службите за унапредување на индивидуалното земјоделство, со кој ќе се утврдат нови организациони основи и начинот на нивното финансирање;

2.3. Земјоделството, рибарството и водостопанството ќе се ослободат и во 1991 година од плаќање на данок од добивка и данок од личен доход;

2.4. Владата на СРМ ќе го преиспита држењето на паричните средства на општествено-политичките заедници во депозит кај деловните банки и ќе предложи решенија со кои средствата ќе се вратат во надлежност на Републиката и ќе се насочуваат за поттикнување на земјоделското производство, создавање на стоковни резерви, резерви на месо во жив добиток, одделни намени во општествените дејности и други намени што ќе ги определи Владата на СР Македонија;

2.5. Земјоделските производители ќе се ослободат од плаќање на надомест за патишта во цената на нафтата и нафтените деривати на иста основа како што ќе бидат ослободени од плаќање на основниот данок на промет на горивата;

2.6. Владата на СРМ ќе донесе одлука со која ќе пропише заштитни цени за одделни земјоделски производи кои се од посебен интерес за Републиката;

2.7. Ќе се иницира формирање на продуктна берза за земјоделско-прехранбени производи;

2.8. Ќе се согледаат можностите и предложи закон за издавање на обврзници со кои Републиката ќе ја преземе отплатата на обврските по среднорочните и долгорочните кредити вложени пред сè во водостопанството, за кои се издадени гаранции а не се користат, определени погодности и права (курсни разлики или не се преземени за отплата) согласно прописи на Федерацијата;

2.9. Ќе се согледаат можностите и предложат прописи со кои на семејствата кои ќе се вратат да живеат на село и на кои основно занимање ќе им биде земјоделското производство и сточарството, да им се пренесе на користење (преотстапи) обработливо земјиште во општествена сопственост и да се преземе отплатата на обврските за каматите по кредитите кои тие семејства би ги користеле за изградба или набавка на деловен простор и соодветна механизација со цел да го започнат и организираат процесот на производството.

На семејствата, кои ќе се вратат да живеат во стопански недоволно развиените населени места во граничниот појас и во определените ридско-планински реони, како и во компактно заостанатите подрачја во Републиката, за почеток на работа ќе им се обезбедат и до 5 стелни крави и до 50 овци од резервите на месо во жив добиток;

2.10. Републиката ќе учествува со наменски средства во финансирањето на Програмата за создавање на резерви на месо во жив добиток.

2.11. Ќе се согледаат можностите и предложат решенија за создавање на комерцијални стоковни резерви на одредени земјоделски производи.

3. Економски односи со странство

3.1. Ќе се ослободат од плаќање на данок од добивка правните лица кои остваруваат извоз на стоки и услуги сразмерно на учеството на приходите од извозот во вкупните приходи на тие субјекти;

3.2. Ќе се подготви Програма за прилагодување на македонското стопанство кон интеграционите процеси и структурните и институционалните промени во Европа;

3.3. Ќе се иницираат непосредни контакти и други активности со кои ќе се обезбеди поголемо вклучување на стопанските субјекти во економската соработка во рамките на Работната заедница Јужен и

Среден Јадран, како и со другите региони и заедници, со кои Македонија има воспоставено непосредни контакти;

3.4. Ќе се согледаваат можности за поголемо користење на кредити, техничка помош и други форми на соработка на претпријатијата и банките од СР Македонија со меѓународните финансиски организации и други институции.

4. Инвестициона и кредитна политика

4.1. Инвестициите во основни средства ќе се поттикнуваат со даночната политика и со бенифицирање на дел од каматите за одделни намени и од одделни извори на средства, како и со создавање на институционални и други услови за поголемо привлекување на дополнителна странска и домашна акумулација, особено преку иновативни форми иманентни на пазарното стопанство (хартии од вредност, концесии, гаранции, враќање на капиталот и сл.). Со овие мерки ќе се стимулираат процесите на ревитализација и новите производни програми и технологии со кои ќе се обезбедува реструктурирање на стопанството, повторно вработување на вишоците на работници, како и евентуалното отпочнување со инвестирање во крупни, првенствено мултидисциплинарни, проекти од национален интерес за Републиката;

4.2. Со средства од Републичкиот фонд за развој ќе се поддржуваат профитабилните програми со кои ќе се поттикнуваат процесите на реструктурирање, а средствата ќе се насочат за вложување во хартии од вредност и за други трајни вложувања.

Учеството на средствата од Републичкиот фонд за развој ќе изнесува 20% од пресметковната вредност кога со инвестиционата програма се врши ревитализација, односно 30% кога со инвестиционата програма преку воведување ново производство и технологија се остварува реструктурирање на стопанството.

Доколку инвестиционите програми со кои се врши ревитализација и реструктурирање се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта учеството се зголемува за уште 10 процентни поени.

4.3. Со средствата од Републичкиот фонд за развој во висина до 15% од пресметковната вредност, ќе се поддржуваат проектите со кои се постигнува намалување на потрошувачката на енергија за најмалку 10% по единица производ;

4.4. Доколку се реализира приливот на средствата од Федерацијата наменети за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, привремено, до утврдувањето на политиката за развој за ова среднорочие, овие средства ќе се насочуваат во намени и дејности согласно определбите утврдени во Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година и Законот за намените, начинот и условите за здружување на делот од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година.

Дел од средствата од Федерацијата наменети за поттикнување на побрзиот развој во Републиката и од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, во висина од 30% од тековниот прилив, ќе се насочи за обезбедување на трајни извори на обртни средства.

До утврдувањето на политиката за развој во ова среднорочје и донесувањето на новите прописи за средствата од Федерацијата наменети за поттикнувањето на побрзиот развој во Републиката, ќе се продолжи со поддржување од овие средства на инвестициони програми за изградба на производни и услужни капацитети на правни лица и од приватниот сектор според следните критериуми;

— 25% од пресметковната вредност на инвестицијата доколку се вработат 3—5 работници;

— 40% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку се вработат 6—10 работници; и

— 50% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку се вработат повеќе од 10 работници.

Доколку инвестиционата програма се остварува во компактно заостанатите подрачја, стопански недоволно развиените населени места во подрачјата на граничниот појас и во определените ридско-планински реони, учеството на средствата од Федерацијата од став 3 алинеја 1, 2 и 3 на оваа точка може да се зголеми за уште 15 процентни поени

Инвестиционите програми од став 3 алинеја 1, 2 и 3 од оваа точка кои се остваруваат во стопански недоволно развиените краишта ќе се поддржуваат и со средствата од Републичкиот фонд во висина од најмногу 15% од пресметковната вредност

Ќе се продолжи со насочување на средства од Федерацијата наменети за поттикнување на побрзиот развој во Републиката и за набавка на научно-истражувачка и наставна опрема за високообразовни организации, а висината со посебна одлука ќе ја утврди Владата на СР Македонија;

4.5 Ќе се врши ослободување од плаќање данок на добивка и данок на личен доход на обврзниците кои обавуваат стопанска дејност сразмерно на ангажираните сопствени средства во инвестиции;

4.6 Ќе се ослободуваат од плаќање данок од добивка за период од три години правните лица во чии производни и развојни програми се вложени средства на странски лица сразмерно на вложените средства.

4.7 Републиката ќе дава гаранции по финансиски кредити од Меѓународната банка за обнова и развој и од други меѓународни финансиски институции, за поддршка на позначајни зафати за реструктурирање на стопанството и во стопанската инфраструктура;

4.8 За поттикнување на ангажирањето на дополнителна акумулација од странство, ќе се донесе Закон и други прописи со кои институционално ќе се уредат основите за вложување преку концесии и други форми на ангажирање странски капитал;

4.9 Наплатените анuitети од пласираната пресметана камата на слободните средства од уплатениот Заем за вработување, Стопанска банка АД — Скопје, ќе ги насочува во висина од 2/3 во Републичкиот фонд за развој како наменски средства на Републиката за гасификација, а остатокот од 1/3 ќе се насочи и тоа 2/3 за изработка на геолошки карти на Републиката, а 1/3 неповратно во Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развојот на стопански недоволно развиените краишта со намена за учество во финансирањето на инфраструктурата во компактно заостанатите подрачја

Доколку приливот на средствата по овој основ за изработка на геолошки карти не биде доволен да ги покрие потребите, недостигот на средства ќе се обезбеди од Републичкиот буџет

Со исти пропорции и под исти услови Стопанска банка АД — Скопје во наведените институции ќе ги пренесе и средствата од пресметаната камата на слободните средства од уплатениот Заем за вработување кои заклучно со 30 јуни 1991 година нема да бидат пласирани во инвестициони програми за вработување;

4.10 Ќе заврши изградбата на делницата Т Велес — Градско, од автопатот „Братство-Единство“ и ќе започне реконструкција и градба на други патни правци согласно Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1991 година

4.11. На железничката магистрала Табановци — Гевгелија ќе започне изградбата на радиодиспечерскиот систем за управување со железничкиот сообраќај и ќе се изврши реконструкција на дел од магистралната железничка пруга „Илинден — распатница А“;

4.12. Ќе се доврши коаксиално-кабловскиот систем за пренос на релација Маврово — Дебар — Охрид, при што дел од средствата ќе обезбеди и Републиката;

4.13. Републиката ќе обезбеди дел од потребните средства за реконструкција на полетно-слетната патека на Аеродромот „Скопје“ — Скопје;

4.14 Во 1991 година од Буџетот на Републиката нема да се обезбедуваат средства за инвестирање во нови градежни објекти во нестопански дејности кои се финансираат на буџетски начин, а врз строго селективни основи и според посебна програма ќе се обезбедат средства само за опремување и за продолжување со градба на одделни градежни објекти во науката, образованието и здравството чиј степен на финансиска довршеност изнесува над 70%. Во средствата за инвестиции според посебната програма како извор ќе се вклучат и најмалку 50% од пресметаната амортизација во општествените дејности. Обезбедувањето на средства за инвестиции во нестопанските дејности кои се финансираат на фондовски начин ќе се врши согласно можностите на соодветните фондови, а Републиката со буџетски средства ќе учествува само за инвестиции за кои веќе има преземено соодветни обврски;

4.15. Ќе се продолжи со реализација на Програмата за развој на информациониот систем во Републиката и на Програмата за модернизација, опремување и изградба на современ простор во правосудството во рамки на обезбедените средства

5. Санација на банките

5.1. За санација на банките Владата на СР Македонија, покрај условите што ќе се создаваат на ниво на земјата, ќе презема и предлага и дополнителни мерки;

5.2. Републиката со средства ќе учествува во санирањето на банките, а изворите на средствата вклучувајќи ги и можностите за јавен долг и нивното насочување ќе се утврдат со посебен закон;

5.3 Доколку изостане санацијата на банките на ниво на земјата, Владата на СР Македонија ќе предложи мерки и решенија за отпочнување на процес на самостојно санирање на загубите во банките, при што ќе се имаат во предвид сегашните сознанија и мерките на ниво на земјата сврзани со обезбедувањето на средствата од домашна и дополнителна странска акумулација;

5.4. Ќе се согледаат состојбите и евентуалните можности за реорганизација на банкарскиот систем во Републиката.

6. Финансирање на јавната потрошувачка

6.1. Со политиката на распределба на општествениот производ и доходот и со утврдување на нови основи за финансирање на општествените дејности, социјалната сигурност и на други намени за кои се обезбедуваат средства од доходот ќе продолжат процесите за натамошно растоварување на стопанството по основ на придонеси и даноци за финансирање на општествената заедница

Исто така, ќе се создаваат и институционални услови за воведување, односно за проширување на сега воспоставената партиципација на населението во финансирање на општествените дејности, освен во основното образование и за одделни видови на услуги односно за одделни корисници утврдени со закон, при што ќе се има во предвид видот на услугата и материјалната положба на корисниците во рамки на семејството. Реализацијата на оваа задача ќе се остварува програмски, постапно и диференцирано;

6.2. Владата на СР Македонија ќе ја следи реализацијата на средствата за општи и заеднички потреби, вкупно и по одделни видови на придонеси и даноци и во зависност од остварувањето на приходите по основ на посредните даноци и од учеството на населението во финансирањето на одделните општествени дејности ќе предлага мерки за намалување на стапките на зафаќање од доходот, односно добивката и од личните доходи заради натамошно растоварување на стопанството;

6.3 Доколку Федерацијата не ги извршува или нецелосно ги извршува со Закон преземените обвр-

ски кон Републиката (интервенции во стопанството, санација на банките, социјални програми, дополнителни средства за боречко-инвалидска заштита и за финансирање на општествените и други служби) СР Македонија ќе биде принудена да продолжи или да го обнови задржувањето на изворните приходи кои според сегашните системски решенија ѝ припаѓаат на Федерацијата (основен данок на промет на производи и услуги, царини и други увозни давачки и сл.) во пропорции кои ќе одговараат на износот на неизвршената обврска.

Средствата од основниот данок на промет на производи и услуги од царини и други увозни давачки и од други приходи што СР Македонија ги насочува на посебни сметки ќе се користат исклучиво за интервенции во стопанството, санација на банките и социјалните програми, како и за дополнителни средства за пензиско-инвалидското осигурување и за општествените и други служби, според решенијата утврдени на ниво на земјата од посебните закони. Доколку овие средства не бидат доволни за покривање на намените утврдени во посебните сојузни прописи, Владата на СР Македонија во текот на годината врз селективен пристап ќе предложи решенија со кои одделни интервенции (намени) ќе ги намали или укине;

6.4 Изворните приходи за финансирање на јавната потрошувачка во 1991 година ќе изнесуваат најмногу до нивото што ќе се остварува со примена на стапките, на зафаќање по основ на придонеси и даноци утврдени за четвртото тримесечие од 1990 година

По исклучок од претходниот став стапката на придонес од личниот доход за финансирање на пензиското и инвалидското осигурување ќе се утврди до нивото кое обезбедува средства за покривање на правата на корисниците согласно на прописите;

6.5 Ќе се изврши обединување на даноците и придонесите во единствен даночен систем, освен на придонесите за пензиското и инвалидското осигурување, здравствено осигурување и за вработување, со што ќе се обезбеди рационално користење на вкупниот фискален потенцијал, поправедна распределба на фискалниот товар на одделни сектори и обврзници и подобра координација на даночната политика;

6.6. До донесувањето на новите системски решенија за финансирање на јавната потрошувачка во СР Македонија, ќе се донесат мерки за привремено финансирање на општите и заедничките потреби, најдоцна до првото полугодие на 1991 година, врз постојните системски прописи и во согласност со посебниот закон за привремено ограничување на потрошувачката;

6.7 Ќе се воведат данок на добивка на правните лица (наместо досегашниот данок од доход) и истиот во преоден период ќе се плаќа по пропорционални стапки и во помал број групи на обврзници од сегашните;

6.8. Ќе се врши програмско намалување на органите и вработените во државната управа и на другите нестопански и административни служби;

6.9 Ќе се врши намалување на мрежата на институциите кои се финансираат со зафаќања од стопанството или со средства од Буџетот на Републиката преку утврдување на оправданоста од постоењето на одделни институции и потребата за престанок со работа или намалување на обемот на дејностите, спојување, преминување на самофинансирање или делумно самофинансирање;

6.10 Ќе се укине обврзноста за издвојување придонес за станбена изградба, освен придонесот од доходот (за солидарна станбена изградба) кој ќе се трансформира во данок од добивка со намена за градба на социјални станови;

6.11 Средствата од продажбата на општествени станови на државните органи, општествено-политичките и општествените организации, СИЗ-ци и на организациите и установите од општествените дејности ќе се насочат во Буџетот на Републиката со намена за градба на социјални станови. За ефектот од наплатените средства по овој основ Владата на

СР Македонија ќе предлага растоварување на стопанството по основ на данокот од добивка, но најмногу до висината на стапката на трансформираните придонес од доходот за станбена изградба.

Во средствата на Буџетот на Републиката ќе се внесат и средствата од амортизацијата што се обезбедуваат од економската станарина на општествените станови со намена за изградба на социјални станови.

6.12. Ќе се трансформираат придонесите од доход и од личен доход со кои досега во општините се обезбедуваа средства за финансирање на дел од потребите за општонародната одбрана и општествената самозаштита во данок на добивка, а средствата за Програма за општонародна одбрана од надлежност на Републиката во целост ќе се обезбедат од Републичкиот буџет;

6.13 Средствата од позајмиците што во 1990 година Републичкиот буџет ги насочи за обезбедување на гарантиран личен доход во одделни претпријатија, Владата на СР Македонија ќе ги претвори во основачки влог на Републиката во Републичкиот фонд за заеднички резерви.

7. Општествени дејности

7.1. Ќе се донесат прописи за нови форми на организирање и финансирање на организациите — установите од општествените дејности, согласно пазарни услови и со вклучување на приватна иницијатива во овие дејности;

7.2. Ќе се донесат прописи со кои ќе се институционализира можноста за создавање фондации, фондови и задужбини;

7.3 Ќе се утврдат нормативи и стандарди за видот, обемот и квалитетот на услугите, како елементи за формирање на цените на услугите во установите;

7.4 Ќе се изврши рационализација на мрежата на установите и на бројот на вработените во општествените дејности;

7.5 Во Буџетот на Републиката ќе се обезбеди дел од средствата за инвестиции во општествените дејности согласно посебна програма; за извршување на со закон преземените обврски во здравството и за права од здравствена заштита на одделни категории население и за меѓународна научна и технолошка соработка на СР Македонија — во делот за научно и стручно усовршување на кадрите;

7.6. Ќе се насочи поголем дел од средствата за научно-истражувачка дејност за финансирање на научно-истражувачки проекти и за создавање научно-истражувачки кадри согласно Програмата за реализација на Стратегијата на технолошкиот развој на СФРЈ во СР Македонија;

7.7 Во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за остварување на Програмата за информативно-пропагандната дејност кон странство во 1991 година

8. Популациона политика

8.1 Од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат дел од средствата за реализација на мерките и активностите на популационата политика и за реализација на Програмата за намалување на смртноста на доенчињата и малите деца;

8.2 Ќе се донесе програма за спроведување на мерките од Резолуцијата за популационата политика во Републиката во 1991 година.

9. Вработување

9.1. Во политиката на вработувањето тежиштето ќе биде дадено на слободната иницијатива, конкуренција во процесот на пополнување на работните места, губење на монополот на работното место, поголема мобилност и флексибилност на вработените кон новите развојни програми;

9.2. Ново вработување ќе се остварува првенствено со поголемо насочување на инвестициите во

мали и средни капацитети, со стимулирање на претприемништвото и со „самовработување“ на граѓаните;

9.3 Ќе се изврши трансформирање и рационализирање на самоуправното интересно организирање во областа на вработувањето во нов облик на организација за посредување при вработувањето и развивање на принципи на осигурување од невработеност и ќе се уреди остварувањето на правата по основ на невработеност.

10. Пазар и цени

10.1 Формирањето на цените ќе се остварува согласно политиката на ниво на земјата, а цените од надлежност на Републиката претежно ќе се формираат слободно според условите на пазарот. За одделни производи и услуги од надлежност на Републиката, каде што е ограничено делувањето на пазарните законитости, ќе се применуваат мерки и на непосредна контрола на цените;

10.2 Ќе се донесе нов закон за пазарна инспекција со кој ќе се изврши промена во начинот на организационата поставеност и ќе се обезбеди поединечно и порационално работење на овие органи во пазарни услови на стопанисување;

10.3 Ќе се донесе нов закон за стоковни резерви со кој ќе се утврди начинот на работењето со стоковните резерви, видот на стоките и изворите на финансирање;

10.4 Од Републичкиот буџет ќе се обезбедат средства за надомест на дел од каматите по користените кредити за финансирање на републички стоковни резерви и за создавање резерви на месо во жив добиток, во висина од 50% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија

11. Лични доходи

11.1 Личните доходи ќе се остваруваат во рамки на остварениот доход и добивка за правните лица од стопанството, односно во рамки на обезбедените средства (приходи) за организациите и установите во нестопанските дејности и во согласност со општите акти усогласени со колективните договори и закон

12. Социјална политика и социјална заштита

12.1 Од Републичкиот буџет ќе се обезбедат средства за заштита на социјално загрозеното население;

12.2. Ќе се донесе Одлука за критериуми и мерила за остварување на правото на надоместок за обезбедување на социјално заштитното ниво на социјално загрозеното население, како и начинот и постапката за остварување на тоа право;

12.3. Ќе се донесе Програма за заштита на социјално загрозеното население со цел да се обезбеди очување на животниот стандард и спречување на натамошни социјални импликации. Заштитата на социјално загрозеното население ќе се врши во рамки на семејството, најмногу до со закон утврденото ниво. Социјално заштитно ниво ќе се обезбедува месечно во паричен износ во висина на разликата помеѓу вкупните просечни месечни приходи по член на домаќинството по сите основи и висината на утврденото социјално заштитно ниво;

12.4. Ќе се донесе Програма за повторно вработување и обезбедување на други со закон утврдени права на работниците за чија работа престанала потребата заради структурно прилагодување на стопанството во која ќе бидат предложени мерки за разнежување на вишокот на вработени, согласно решенијата утврдени со соодветните закони. За оваа цел покрај средствата од Федерацијата, ќе се обезбедуваат средства од Буџетот на Републиката, од претпријатијата во пропорции што ќе бидат утврдени согласно критериумите од Програмата;

12.5. Ќе се рационализираат постојните права на корисниците на социјалната сигурност, а особено на

права утврдени како погодност за одделни корисници, и ќе се утврдат принципи на осигурување заради користење на одделни права и начелото на селективност во утврдување на правата, а имајќи ги во вид можностите на стопанството и Републиката;

12.6. Средствата за компензирање на дел од трошоците во сместувањето и исхраната на учениците и студентите во домовите ќе се трансформираат во регрес на непосредните корисници, диференцирано според материјалната положба на ученикот и студентот во рамки на семејството;

12.7. Средствата што се насочуваат за бесплатни учебници, за одмор и рекреација на децата и слично, ќе се користат диференцирано според материјалната положба на ученикот во рамки на семејството.

13. Станбено-комунална дејност

13.1. По укинувањето на обврзноста за издвојување на придонес за станбена изградба врз база на личниот доход, натамошната градба на незавршените општествени станови ќе продолжи врз пазарни критериуми и за субјекти кои ќе обезбедат средства за нивно завршување;

13.2. Ќе се продолжи со воведување на економски станарини а на семејствата кои истите не се во можност да ги-измируваат ќе им се врши субвенционирање врз утврдени критериуми;

13.3. Во Буџетот на Републиката ќе се обезбедат средства за учество во изградбата на водоводи во населените места

14. Регионален развој

14.1. До донесувањето на нови прописи со кои ќе се редифинира политиката и системот на регионалниот развој, политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените краишта, ќе се остварува според сегашните решенија.

14.2. Ќе се врши ослободување од плаќање данок на добивка и даноци од личен доход за делот од доходот кој го остваруваат обврзниците со обавување на стопанска дејност во определени подрачја во ридско-планинските реони во висина од 50% од пресметаните даноци, и целосно ослободување од плаќање на тие даноци кога стопанската активност се обавува во населените места во компактно заостанатите подрачја и во стопански недоволно развиените места во граничниот појас, освен за придонесот за пензиско-инвалидско осигурување, здравствено осигурување и вработувањето;

14.3. Со средства од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта ќе се учествува при вложувањата во стопанската и нестопанската инфраструктура во населените места во компактно заостанатите подрачја и определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас.

Дел од средствата за овие намени ќе се обезбедат од Буџетот на Републиката;

14.4. Со неповратни средства од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта ќе се учествува во финансирањето на прединвестициони студии доколку тие се однесуваат за зафати во стопански недоволно развиените општини, населените места во компактно заостанатите подрачја и во определените подрачја во ридско-планинските реони и граничниот појас.

15. Заштита на животната средина

15.1. Ќе се изготвуваат измени и дополнувања на Просторниот план на СР Македонија во насока на усогласување со општествено-економскиот развој на Републиката;

15.2. Ќе се донесе Среднорочна програма за изработка на просторни и урбанистички планови на населени места. Потребните средства за остварување на Програмата ќе се обезбедат од Буџетот на Републиката;

15.3. Ќе се донесе Закон за обезбедување на средствата за заштита и унапредување на животната средина, со кој ќе се воведат и посебен т н „еколошки данок“.

15.4. Во изработката и изведбата на проектите за заштита на животната средина ќе се учествува со средства од меѓународните финансиски институции, со средства од меѓународна техничка помош и со наменските средства на Републиката обезбедени со закон.

15.5 Ќе се воспоставува катастар на загадувачите на водата, воздухот и земјиштето.

16. Општонародна одбрана

16.1 Во Буџетот на Републиката за 1991 година ќе се обезбедат средства во висина до 0,4% од оценетиот национален доход на вкупното стопанство на СР Македонија за реализација на Програмата за општонародна одбрана од надлежност на Републиката. Во утврдениот процент ќе се вкalkулираат и средствата што општините ги оствариле од придонес од доход и од личен доход до нивната трансформација во данок од добивка.

Користењето на средствата по овој основ ќе се остварува со посебна програма што ќе ја утврди Владата на СР Македонија

III.

Програмата на мерки на економската политика во 1991 година ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-1191/1

30 мај 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

425.

Врз основа на член 25 од Законот за геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на СРМ“ бр. 18/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ВО МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за финансирање на геолошките истражувања на минерални сировини во 1991 година, како и корисниците на средствата

II

Средствата за финансирање на геолошките истражувања на минерални сировини за 1991 година се утврдуваат во износ од 56.500.000 динари, а се обезбедуваат од:

1. Средства што Републиката ќе ги оствари од вишоците на приходи над расходите што ги остварува Народната банка на Македонија за учество во финансирањето на Програмата за геолошки истражувања на минерални сировини 8.170.000 дин.
2. Средства од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, а за финансирање на геолошките истражувања на минерални сировини во недоволно развиените краишта 30.000.000 дин.
3. Средства од Републичкиот буџет за финансирање на Програмата за геолошки истражувања на минерални сировини 17.830.000 дин.

Вкупно (1 + 2 + 3) 56.000.000 дин.

III

Средствата за истражувања на минерални сировини што ќе ги обезбеди Републиката ќе се зголемат и со учество на заинтересираните субјекти од стопанството.

Висината на средствата што треба да ги обезбеди Републиката и заинтересираните субјекти за геолошки истражувања, ќе бидат во зависност од видот на истражувањето, степенот на истраженоста на минералната сировина, потребите на стопанството и тоа:

— изработката на Основната инженерско-геолошка карта и Основната хидро-геолошка карта на СРМ и Основната геолошка карта — 2, да се финансираат 100% од Републиката;

— основните (регионални и проспекциски) истражувања на минерални сировини од интерес на Републиката, да се финансираат до 100% од Републиката;

— истражувања на подземни води, да се финансираат 100% од Републиката;

— полудеталните и деталните истражувања на минерални сировини Републиката да ги финансира 50% од вредноста на програмите

IV

Распоредот на средствата по одделни корисници ќе го врши Министерството за стопанство по претходно мислење од Стручната комисија за геолошки истражувања на минерални сировини. Предложената Програма по минерални сировини ќе се реализира во текот на 1991 година според расположливиите средства од веќе наведените извори

V

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1021/3

30 мај 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

426.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОРЧЕ ПЕТРОВ“ — СКОПЈЕ

1. Владата на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Горче Петров“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Трајчо Донеv, досегашен индивидуален работоводен орган на ова училиште.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-778/8

30 мај 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

427.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

1. За помошник на министерот за правосудство и управа се назначува Горѓи Проја, досегашен помошник на републичкиот секретар за правосудство и управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 17-832/2
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

428.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од должноста помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи Илија Симовски, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 17-1204/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

429.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Јорданчо Којзаклиев, досегашен директор на Секторот за книговодство и финансиски работи во СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1205/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

430.

Врз основа на член 153 став 3, а во врска со член 239 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА И ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

1. Се разрешува од должноста советник на директорот на Архивот на Македонија Татјана Веселинова, заклучно со 31 мај 1991 година, на нејзино барање.

2. На именуваната ѝ престанува работниот однос, заклучно со 31 мај 1991 година, со право на пензија

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 17-1206/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

431.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Живорад Масларевски се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 17-1207/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

432.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Антун Мославац се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 17-1208/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

433

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Ѓорѓи Симеонов се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр 17-1209/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

434.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. М-р Никола Србиновски се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1210/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

435.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува м-р Никола Србиновски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр 17-1210/2
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

436.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Вецко Буревски се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 17-1211/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

437.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Вецко Буревски, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр 17-1211/2
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

438.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. Драган Симјановски се разрешува од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-1212/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

439.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За потсекретар во министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Ристо Димитров, досегашен технички директор на ЕЕ „Гранитпроект“ — Скопје.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1213/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

440.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1 За помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Благоја Мицевски, досегашен главен проектант — консултант за проектирање во „Македонија-проект“ — Скопје

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1214/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

441.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Борис Шумковски се разрешува од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1215/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

442.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1 За помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Борис Шумковски, досегашен самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-1215/2
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

443.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1 За помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Јелица Цветанова — Димитровска, досегашен помошник на генералниот директор за технички прашања во Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 17-1216/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

444.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Ристо Андреев, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1217/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р.

445.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се назначува Неша Попова, досегашен директор на Секторот за проектирање и инженеринг во СОЗТ Здружен земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 17-1218/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

446.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), и член 22 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр 42/89), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА ВО СОСТАВ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1 Златан Клежкарровски се разрешува од должноста капетан на Капетанијата на пристаништата во состав на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 17-1219/1
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

447.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90) и член 22 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр 42/89), Владата на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 30 мај 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. За капетан на Капетанијата на пристаништата во состав на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија се именува Златан Клежкарровски, досегашен капетан на Капетанијата во состав на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 17-1219/2
30 мај 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

448.

Врз основа на член 16 од Законот за доставување печатени работи на определени установи („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72), а во врска со

член 160 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90), министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ НОСАЧИ НА ЗВУК И СЛИКА

Член 1

Со овој правилник се определува начинот на задолжително доставување носачи на звук и слика, установите на кои што им се доставуваат, како и бројот на примероците што се доставуваат

Член 2

Секое печатарско претпријатие на установите од член 4 од овој правилник им доставува бесплатно и на свој трошок 14 примероци од секој издаден носач на звук и слика (задолжителни примероци)

Ако носачот на звук и слика не ги изработило печатарско претпријатие или е печатено во друга република или странство за сметка на издавач со седиште во Република Македонија, обврската за доставување од став 1 на овој член ја има издавачот

Член 3

Ако носачот на звук и слика е издаден на повеќе јазици посебно или во повеќе изданија, задолжителните примероци се доставуваат на секој јазик и од секое повторно печатење

Член 4

Задолжителните примероци од член 2 на овој правилник се доставуваат на:

- Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје, тринаесет примероци,
- Југословенскиот библиографски институт, еден примерок

Член 5

Задолжителните примероци се доставуваат веднаш по печатењето, пред нивното делење или пуштање во промет

Член 6

Издавач со седиште во Република Македонија што печати во друга република или во странство ѝ доставува на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје бесплатно и на свој трошок пет задолжителни примероци

Член 7

Секое печатарско претпријатие ѝ доставува по еден бесплатен примерок на матичната библиотека на општината на чие подрачје има седиште претпријатието

Член 8

Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје со задолжителните примероци од член 4 и 6 на овој правилник постапува како и со печатарските работи според Законот за доставување печатарски работи на определени установи.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

09-197/3
10 јуни 1991 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Цветан Грозданов, с р

ИСПРАВКА

Во Колективниот договор за хемиската индустрија, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25 од 5 јуни 1991 година, направена е грешка, поради што се дава следната исправка: во член 35, став 2 ред 4 римската бројка III треба да биде заменета со римска бројка VII.

Од Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од хемиската индустрија и неметали и
Стопанската комора на Македонија,
Собор за хемиска индустрија

Објасен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Живорад Зафировиќ ул. „Московска“ бб, против тужената Драгица Ристиќ Зафировиќ од Урошевац, а сега со непозната адреса.

За привремен застапник на тужената ѝ е поставен Игнат Панчевски, адвокат од Скопје со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од 8. I. 1991 година и истиот ќе ја застапува тужената сè додека не се јави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, I. П. бр. 3604/90. (115)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за долг по тужбата на тужителот ОП ПКБ Скопје — Скопје, против тужениот Славко Ивановски, ул. „Гито Михајловски“ бр. 9-а, Скопје. Вредност на спорот 50.363,30 динари.

За привремен застапник на тужениот му е поставен адвокатот Валеријан Моневиќ, со решение бр. 0911-741 на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè до појавувањето на тужениот или неговиот полномошник.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X. П. бр. 510/91 (116)

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителката Стефанка Василевска и други, сите од Скопје, против тужениот Џевдин Нука, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 51.000,00 динари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, за привремен застапник му е поставен адвокатот Валеријан Моневиќ од Скопје, кој ќе го застапува сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII. П. бр. 3636/90 (117)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јашар Таир од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 57-а, против тужената Јашар Рамадани Ибадет, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужената ѝ е поставен адвокатот Глигор Дончевски од Скопје кој ќе ја застапува сè додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека ѝ поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. П. бр. 1309/91. (114)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на меница која е издадена од Трговското претпријатие во општествена сопственост „Агропромет“ од Валандово, која е издадена на 21. XI. 1983 година, и гласи на износ од 53,60 (536.120,00) динари, со рок на доспеаност на 7. II. 1984 година. Оваа меница ремитентот „Транс-Југ“ Риека на 3. II. 1984 година ја отпремил за наплата, меѓутоа истата не пристигнала во СОК Струмица.

Се повикуваат сите лица кај кои им е познато каде таа се наоѓа да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија, во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“

Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на (чекови) меницата.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр. 13/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителката Азири Љумтурије од Тетово, ул. „К. Р. Дрнц“ бр. 67, против Зибири Бесир од с. Желино, сега со непозната адреса во Југославија. Вредност на спорот 3.262,00 динари.

Се повикува тужениот Зибири Бесир во рок од 15 дена да се јави во овој суд, да ја достави својата сегашна адреса или, пак, постави свој полномошник кој ќе ги брани неговите права и интереси во постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 286/91.

Пред овој суд се води спор за враќање на ствари и надомест на штета по тужбата на тужителот „Видео клуб“ Градски кина од Тетово, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бб, против тужениот Зибер Џелили од с. Селце, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 315,00 динари.

Се повикува тужениот овој пат да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 360/91.

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Атанас Михајловски од с. Вратница, против тужените Владимир Филиповски, Ристо Филиповски, Светозар Михајловски, Блаже Михајловски, Петко Михајловски, Душан, Јордан и Борис Стефаноски од с. Вратница, а сега со непозната адреса на живеење во САД.

Се повикуваат тужените да се јават пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достават своја адреса или свој полномошник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 838/91.

**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2661/91, на регистарска влошка бр. 1-860-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за предучилишно и основно воспита-

ние и образование на Заводот за унапредување на предучилишно и основно образование и воспитување на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово, со Ц. О., ул. „Братство Единство“ бб, Куманово, со следните податоци:

Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на постојните општински и меѓуопштински заводи ги презема Министерството за образование и физичка култура и ги распоредува на работи и задачи во согласност со општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2661/91 (100)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1607/91, на регистарска влошка бр. 2-1664-0-0-0, го запиша во судскиот регистар правото на работење во надворешно-трговскиот промет и промена на лицето овластено за застапување во надворешниот промет на Монтажно-услугната задруга „Изомонтажа“, Ц. О., Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 118 — Скопје.

Дејност во надворешен трговски промет: изведување на инвестициони изолаторски и монтажерски работи во странство.

Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е Шулевски Љубомир, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1607/91 (101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2659/91, на регистарска влошка бр. 1-976-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за предучилишно и основно воспитание и образование на Заводот за унапредување на претшколското и основното воспитание и образование, Ц. О., Титов Велес, ул. „Енгелсова“ бр. 2 — Титов Велес

Работите, опремата, инвентарот, другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на постојните општински и меѓуопштински заводи и на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето кои престануваат со работа, ги презема Министерството за образование и физичка култура и ги распоредува на работи и задачи во согласност со општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2659/91. (102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2646/91, на регистарска влошка бр. 1-961-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за предучилишно и основно воспитание и образование на Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување „Гостивар“ за општините Гостивар и Дебар, Ц. О., Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 45.

Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и други средства на Заводот ги презема Министерството за образование и физичка култура и ги распоредува на работи и задачи во согласност со општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2646/91. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3035/90, на регистарска влошка бр. 1-2758-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и проширувањето на дејноста на претпријатие „Феролим“ со следните податоци:

Дејноста се проширува со: 070111 — леб, печива, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 070131 — стокотни куќи; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци

Седиштето на „Феролим“ — Претпријатие за трговија на големо и мало, посредување и застапување со извоз и увоз, Д. О. О., Скопје, ул. „Благоја Ѓоргов“ бр. 29/2-51, се менува и гласи: ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 29/2-51

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3035/90. (104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2261/91, на регистарска влошка бр. 1-864-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Климент Охридски“, с. Миравци, Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лешева Ристо Мирјана, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Бачев Лазар Димитар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2261/91 (105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2658/91, на регистарска влошка бр. 1-975-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето согласно Законот за предучилишно и основно воспитание и образование на Заводот за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование на општините Кавадарци, Неготино и Гевгелија, Ц. О., Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ бр. 1 — Кавадарци.

Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства на постојните општински и меѓуопштински заводи и на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето кои престануваат со работа ги презема Министерството за образование и физичка култура и ги распоредува на работни задачи во согласност со општите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2658/91. (106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7487/90, на регистарска влошка бр. 1-584-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување и потписници — поединечно на Основното училиште „19 Март“, Ц. О., с. Групчин — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ријан Зејнулаи, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Џемшит Мерџани, в. д. директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7487/90. (107)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2510/91, на регистарска влошка бр. 2-2208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Законот за задруги на Станбената задруга „Нов Дом“ Ц О Тетово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 25, Тетово, со следните податоци: Станбената задруга „Нов Дом“, Тетово е формирана на 3 III. 1988 година.

Основачи на задругата се: Ристоски Ристо, Камили Ирфан, Петре Стевчевски, Николоски Димитрија, Јован Булевски, Соколовски Васко, Абдија Ферим, Глигур Апостоловски, Вилали Јакуп, Сибиноски Љубе, Трпчевска Савица, Исени Таип, Дехар Зејнели, Павловски Драган, Каримани Сулејман, Али-Абдураман, Момир Мерџаноски, Даути Синан, Целадини Ремзи, Атлевски Ѓоко, Реџеп Амет, Сали Јонузи, Рамадани Надире и Махмуд Недин

Основна дејност.

1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради, станови и деловни простории доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат становите на членовите на задругата;

2. организирање на штедење и кредитирање на задругарите на станбена изградба на членовите на задругата;

3. купување на станови и станбени згради и деловни простории доколку истите се предвидени со станбената изградба во зградата во која се наоѓа станот на членот на задругата заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови;

4. набавка на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови;

5. одржување на станови и станбени згради на членови на задругата.

Станбената задруга истапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува со целосна одговорност.

За обврските на задругата кои не можат да се подмират од имотот на задругата одговараат задругарите супсидијарно до висина на трикратниот влог на задругарите, секој задругар поединечно.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување Драган Аврамовски, в.д. директор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2510/91. (108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5660/90, на регистарска влошка бр. 2-1793-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата со Законот за задруги и запишувањето право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Градежно-занаетчиската и трговска задруга „Либела“, Ц. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бб, со следните податоци: Задругата е основана со Самоуправна спогодба за здружување од 10. XI. 1982 година, а е усогласена со Законот за задругите и со Статутот усвоен на референдум на 1 X. 1990 година

Од задругата истапиле задругарите: Богдановски Драгољуб, Димовски Владимир, Михајлов Стојанче, Угринов Пјанче, Михајлов Илија, Василев Петре, на 20. XII. 1983 година, Крстевска Лиле, Спасевски Александар и Илјазовски Расим, на 31. XII. 1984 година Кон задругата пристапил задругарот Десовски Бобан на 1. X. 1990 година, така да во задругата остануваат следните основачи: Пајковска Тронда, Десовски Никодин и Десовски Бобан.

Дејност: 050100 — високоградба (изградба, реконструкција, адаптација и поправки на стопански, станбени и други згради); 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; 110402 — проектирање градежни објекти; 110403 — друго проектирање; 110404 — инженеринг; 070211 — жита и мелнички производ; 070212 — зеленчук, овошје и пре-

работки, 070213 — алкохолни пијалаци; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070114 — разни животни продукти; алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — други неспомнати услуги

Дејност во надворешно-трговски промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; — реекспорт.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Десовски Никодин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5660/90. (36)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6117/90, на регистарска влошка бр. 2-6930-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на задруга под фирма: Земјоделска задруга за производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „Илинден“, ц. о — Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121-а, Скопје. Задругата е основана со акт за основање од 12. XI. 1990 година од следните основачи: Трајан Кимовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121-а — Скопје, Алекс Поповски, ул. „Трајко Бошковски“ бр. 18, Скопје и Миле Здравковски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 57 — Скопје.

Дејност: 07011 — трговија на мало со прехранбени производи, 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни преработки; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 07012 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежен материјал, 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои и лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и други непрехранбени производи; 07013 — трговија на мало со мешовити стоки, 070132 — друга трговија со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати, 07021 — трговија на големо со прехранбени производи; 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти и производи за домашни потреби; 07022 — трговија на големо со непрехранбени производи; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски произ-

води, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтни деривати; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 110909 — други неспомнати услуги; 020110 — полјоделство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги за сточарство.

Дејности на задругата во надворешно трговскиот промет се: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи — услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот и слично.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка за обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Кимовски Трајан, целосно и без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 6117/90

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3326/91 на регистарска влошка бр. 1-10059-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на дуќанот под фирма: Самостоен трговски дуќан „Арино“, Ц. О., Скопје, извоз-увоз, ул. „Трговски центар Карпош“ — Скопје, б.б., со следните податоци:

Дејност: 07012 трговија на мало со непрехранбени производи; 070122 трговија на мало со кожни и гумени производи; 070129 трговија на мало со останатата стока.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Марковски Крсте, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3326/91. (111)

СОДРЖИНА

	Страна
423. Одлука за помилување на осудени лица	393
424. Програма на мерки на економската политика во 1991 година — — — — —	393
425. Програма за геолошки истражувања на минерални сировини во Македонија во 1991 година — — — — —	400
426. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работен орган на ОУ „Горче Петров“ — Скопје — — — — —	400
427. Решение за назначување помошник на министерот за правосудство и управа — — — — —	400
428. Решение за разрешување од должноста помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —	401
429. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи — — — — —	401

430. Решение за разрешување од должноста советник на директорот на Архивот на Македонија и престанок на работниот однос со право на пензија — — — — —	401
431. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	401
432. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	401
433. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	401
434. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	402
435. Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	402
436. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	402
437. Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	402
438. Решение за разрешување од должноста советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	402
439. Решение за назначување потсекретар во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	402
440. Решение за назначување помошник на Министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	403
441. Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	403
442. Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	403
443. Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	403
444. Решение за назначување советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	403
445. Решение за назначување советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	403
446. Решение за разрешување од должноста капетан на Капетанијата на пристаништата во состав на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	404
447. Решение за именување капетан на Капетанијата на пристаништата во состав на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија — — — — —	404
448. Правилник за задолжително доставување носачи на звук и слика — — — — —	404
Исправка на Колективниот договор за хемиската индустрија — — — — —	405